

Вуко КАРОВСКИ

## ОЧЕТИНУВАЊЕ НА ВИСОКОСТЕБЛЕНите БУКОВИ, НИСКОСТЕБЛЕНите ДАБОВИ И ДЕГРАДИРАНИТЕ НАСАДИ ВО ТИКВЕШКИОТ РЕГИОН СО ЗЕЛЕНА ДУГЛАЗИЈА

### 1. В О В Е Д

Интензивното стопанисување на шумите во Тиквешкиот регион заклучно со 1985 година, опфати период од преку триесет години. Во целиот овој период може да се рече, „прочешлани“ се скоро сите шуми од разни форми на одгледување, тргнувајќи од високостеблените, па сè до најдеградираните вегетациски облици. Со текот на времето, од работната организација Шумско стопанство „Бор“ Кавадарци, за сите шумскостопански единици со кои стопанисуваше, а доаѓа на ред со нивната актуелност, изготви, а преку надлежните органи се обезбеди со разни документи (елaborати, годишни планови, шумскостопански основи и сл.).

Вака поставениот плански начин на стопанисување се наметна како потреба, бидејќи во периодот од 1955 до 1960 година, дрвната индустрија почна да зема сè поголем замав, како за промарна, така и за финална преработка на дрвото. За кус период, во повеќе градови во СР Македонија се изградија дрвно-индустриски објекти — комбинати.

Таков беше случајот и со Кавадарци, каде што почна да работи дрвно-индустрискиот комбинат, а Шумското стопанство го напушти екстензивниот начин на стопанисување. Во прво време, оваа работна организација стопанисуваше со 70.000 ха обрастени со високостеблени, нискостеблени, деградирани шуми и шикари.

Пред работната организација да се опреми со комплетни шумскостопански основи, изготвуваше годишни планови, во кои, во куси црти беа предвидени годишните обеми на сечите, одгледувачките мерки и опремувањето со инфраструктура.

## **2. КУС ОСВРТ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ПО ГОДИШНИТЕ ПЛНОВИ И ШУМСКОСТОПАНСКИТЕ ОСНОВИ**

Во конкретниот случај, нема да се дадат бројчани показатели, за да не се навлегува во длабочина и да се зафаќа широк простор. Целта на ова навраќање кон шумите во Тиквешкиот регион е да се изнесат резултатите од стопанисувањето, особено со внесувањето одредени автохтони и алохтони видови при очетинувањето.

Во годишните планови (во почетокот слаборати, а подоцна и шумскостопански основи), целите и насоките на идното стопанисување беа сведени на класичните методи. Така, од главните сечи најмногу беа застапени: наплодната, пребирната и чистата сеча, а кај одгледувачките мерки: пошумувањето во дупки, под кол и сеидба на семе во бразди и плоштатки, односно гнезда и тн.

При недостиг на доволен број стручен кадар, (во почетокот), реализацијата на предвидените и предложени мерки по документите беше многу отежната. Поради тоа, настануваа повеќе стручно-технички грешки, као резултат на околностите што владееја во моментот во живата средина.

Периодот од 1960. година наваму, донесе повеќе новитети во однос на примената на усвоените посовремени методи во стопанисувањето преку одредени измени и дополнувања на шумскостопанските основи. Ова најмногу се забележува кај едновозрасните и пребирните насади, особено пребирните, во кои се применувани пребирни сечи во кругови, со чисти сечи и внесување автохтони и алохтони четинарски видови.

## **3. МАТЕРИЈАЛ, МЕТОД И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА**

За компаративни и постудиозни проучувања, немаше можност да се земат посоодветни и поголем број површини за истражување. Расфрленоста и оддалеченоста на објектите на кои се стопанисувало, не дозволуваше почесто да се навраќа на нив заради постудиозно проучување. Како материјал, наведените објекти се наметнаа со својот импресивен развој, као и резултатите што тие ги постигнаа од нивниот настанок до денес: Така, целиот овој труд се сведе само на четири објекти, и тоа: одделите 48/а и 55/а од шумскостопанската единица „Кожув II“ и одделите 80/б и 81/а од шумскостопанската единица „Витачево“.

Методот на истражувачката работа се сведе на:

- Рекогносцирање, односно кус опис на месторастењето и насадот на објектите и исказ на спроведените мерки и
- Пресметување на просечниот годишен прираст во височина.

Основната цел ни беше да ги утврдиме можностите, начините и условите за воведување, прилагодување и виреенje на автохтоните и алохтоните видови во новата жива средина.

#### 4. КУС ОПИС НА МЕСТОРАСТЕЊЕТО И НАСАДИТЕ

4.1 Одделот 48/a од шумскостопанската единица „Кожув II“ има површина 65 ха и е на надморска височина од 1400 до 1650 метри. Претставува широка страна меѓу два рида, пресечена со два дола, средно стрмна, свртена кон североисток и југоисток. Геолошката подлога е андензитски туф, кој на места излегува на површината. Почвата е дистричен камбисол, песокливо глинеста, средно длабока, ровка, покриена со тенок слој листинец и хумус. Бонитет — I.

Вегетациски припаѓа на заедницата од ас. *Fagetum montanum*. Тоа е високостеблен пребирен чист буков насад, со единствена примеса од ела, со мошне квалитетни, прави и полно-drvни стебла.

На целата површина од одделот во 1979 година е спроведена пребирна сеча во кругови, со чиста сеча со интензитет 25%. Во 1980 година е извршено пошумување со двегодишни садници од зелена дуглазија и бел бор под кол, без претходно површината да се прочисти и подготви.

4.2 Оддел 55/a шумскостопанска единица „Кожув II“

Под одделот „а“ од овој оддел е со површина 38,2 ха и претставува широка страна пресечена со голем дол, средно стрмна и со надморска височина од 900 до 1530 метри. Лежи на андензитски туф, кој излегува на површината. Експозицијата е североисточна. Почвата еeutричен камбисол, песокливо глинеста, средно длабока до плитка, со тенок слој на листинец. Бонитет I.

Тоа е високостеблен пребирен буков насад со добар квалитет, и е во добра здравствена состојба. Низ целата површина на одделот во 1977 година е извршена пребирна сеча во кругови со чиста сеча со интензитет 25%. По сечата, пролетта 1978 година, во круговите е посеано семе од зелена дуглазија во браздички, а веднаш до неа и со двогодишни белборови садници под кол.

4.3 Оддел 80/b, шумскостопанска единица „Витачево“

Целата месност наречена „Топовите“, претставува брановита рамнина со надморска височина од 900 метри и наклони до 10°. Лежи на туфозна плоча. Почвата е средно длабокeutричен камбисол, темно кафеава, мека, со слабо изразена грашковидна до орашеста структура. Бонитет — I.

Вегетациски припаѓа на заедницата од ас. *Quercetum confertae (farnetto) cerris*. Тоа е деградиран насад од даб — плоскач, како резултат од масово копачење на повеќе површини од месното население за производство на земјоделски култури.

Во 1966 година, во овој насад е извршена чиста сеча, по кое, на површина од 50 ха, почвата е подготвена за подигање интензивен насад од црн бор. Во правилен распоред, со разстојание и отстојание  $4,0 \times 2,0$  метри, копани се дупки со димензии  $0,4 \times 0,4 \times 0,4$  метри. Во 1968 година, целата подготве-

на површина е насадена со школувани садници 1—2 од црн бор во саксии со димензии: дијаметар на дното — 15 см, на горниот отвор — 24 см, а високи 21 см, школувани во шумскиот расадник с. Марена, Кавадарци. Семето за производство на садниците е собрано од семенските насади во шумскостопанската единица „Рожден II“.

#### 4.4 Оддел 81/б шумскостопанска единица „Витачево“

Овој пододдел со своите основни карактеристики е идентичен на претходниот, со таа разлика што е свртен на југозапад, на надморска височина од 850 метри. Почвата е длабок вертисол, илеста и со тежок механички состав. Бонитет I.

Вегетациски, исто така, припаѓа на заедницата на дабот — плоскач, as. *Quercetum confertae (farnetto) cerris*. И во овој случај, низ целиот насад, има расфрлано доста напуштени обработливи површини — ниви од месното население, поради миграција.

На една напуштена нива, на површина од 2,0 ха во 1961 година почвата е подготвена со длабоко орање, ископани дупки со димензии  $0,4 \times 0,4 \times 0,4$  м во правилен троаголен распоред  $3,5 \times 3,5 \times 3,5$  метри. Во април 1962 година, површината е насадена со двегодишни садници од зелена дуглазија и црн бор, произведени во расадникот Крушине, Кичево. Целата операција околу подготвувањето на почвата и пошумувањето е извршена со упатство и под контрола на тогашниот Шумарски институт, Скопје.

### 5. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ ГОДИШЕН ВИСИНСКИ ПРИРАСТ

Пресметувањето на просечниот годишен прираст во височина е земен на 50 стебла на нововнесените четинарски видови од секој објект. Меренето е вршено со дофат на секое стебло со челичен метар. По собраните податоци, пресметана е средната вредност, која е изнесена во приложената табела.

**ТАБЕЛА**  
На средногодишниот просечен прираст по видови

Табела 1

Оддел	Средна вредност изразена во метри		
	З. дуглаз	Бел бор	Црн бор
IIIСЕ			
48/a			
Кожуф II	0,56	0,54	—
55/a			
Кожуф II	0,69	0,48	—
80/b			
Витачево	0,72	—	0,48
81/b			
Витачево	0,69	—	0,47

## 6. ДИСКУСИЈА

Очетинувањето на високостеблениите букови, нискостеблениите дабови и деградираниот насади во Тиквешкиот регион, почнало во 1961 година, кога Шумското стопанство „Бор“ Кавадарци премина на интензивно стопанисување со шумите. Раково-дејќи се според утврдените документи, постигнати се некаде привидни, некаде задоволителни, а во одредени шумскостопански и добри резултати.

Во одделот 48, пододдел „а“ на шумскостопанската единица „Кожув II“, зелената дуглазија со среден годишен прираст во височина од 0,56 метри, дава знаци дека може добро да се прилагоди и вирее на наведените еколошки услови на месторастењето. Како алохтон вид, во споредба на автохтониот бел бор, кој има среден годишен прираст 0,54 метри, барем сега-засега се изедначува.

Нешто подруг е случајот во пододделот „а“ на 55 оддел од шумскостопанската единица „Кожув II“. Овде, зелената дуглазија, со среден годишен прираст во височина од 0,69 метри, во споредба со белиот бор (0,48 м), значително отскокнува и покрај тоа што таа и белиот бор истовремено се внесени на наведеното месторастење. Во случајов, нејзиниот однос со белиот бор  $\Delta M$  изнесува 5,77 што е повеќе од 2,58 $\delta A$  и разликата е сигнификантна.

Во одделот 80, пододдел „а“ од шумскостопанската единица „Витачево“, резултатите што ги постигнува зелената дуглазија, со својот среден годишен прираст во височина, значително се подобри во однос на црниот бор кој постигна 0,48 метри. Во случајов, нужно е да се спомене дека, при директната конверзија, зелената дуглазија и црниот бор се внесени како монокултура, а не во смеса. Меѓутоа, разликата е очевидна и оди во прилог на зелената дуглазија, која, според Тавчар (1946),  $\Delta M$  изнесува 10,19, што е повеќе од 2,58 $\delta A$  и разликата е сигнификантна.

Скоро е идентична ситуацијата во пододделот „б“ од 81 оддел од шумскостопанската единица „Витачево“. Овде, зелената дуглазија, како во претходниот случај, на наведените еколошки услови на месторастењето, со средногодишниот прираст во височина со 0,69 метри е подобра од црниот бор (0,47 м). Односот дуглазија — црни бор  $\Delta M$  изнесува 6,99 што е повеќе од 2,58 $\delta A$  и разликата е сигнификантна.

Постојат повеќе објекти во кои се внесувани зелената дуглазија, црниот бор, и елата, а не беа земени за истражување. Во поголем број од нив има покажано слаби и нездоволителни резултати. Таму, веднаш може да се уочи отсуството на одгледувачките мерки, особено, негата на младите култури. Таков е случајот со одделот 70/а од шумскостопанската единица „Витачево“, каде што внесените зелена дуглазија и црниот бор водат беспоштедна борба за опстанок и престиж со изобилството дабови изданоци.

За време на истражувачката работа по оваа проблематика, немаше во моментот можност да се дојде до литература, со цел да се изврши споредба со резултатите од вакви и слични истражувања, особено при очетинувањето на пребирните високостеблени чисти букови насади.

## 7. ЗАКЛУЧОЦИ

Од изнесениот материјал од нашите истражувања и наоди по проблематиката на очетинувањето на високостеблени букови, нискостеблени дабови и деградирани насади во Тиквешкиот регион, можат да се извлечат следните заклучоци:

1. Внесувањето четинарски видови во пребирните букови насади може да биде оправдано и да се примени онака како што е предвидено во планот за сечите од шумскостопанските основи. Истото да продолжи без страв, но грижливо и посмело, имајќи ги предвид околностите во однос на начинот и технолоѓијата на подготвувањето на почвата, квалитетот на пошумувањето и примената на натамошните одгледувачки мерки, особено негата на веќе настанатите и формирани млади култури.

2. Во однос на смесата, препорачливо е белиот бор да оди заедно со зелената дуглазија, внимавајќи да не се пречекори преодната граница на неговиот висински појас.

3. При реконструкцијата на деградираните насади, особено кај директната конверзија, најдобро би било да се оди на поголеми површини од 0,1 ха, под услов, претходно да бидат добре подгответи за пошумување.

4. Зелената дуглазија на нашите објекти за истражување се однесува поуниверзално, особено во споредба со црниот бор. Нужно е да спомениме дека дуглазијата во Тиквешкиот регион се внесува како алохтон вид и резултатите што таа ги постигнува при растењето во височина, на месторастења и надморски височини до 1200 м влева оптимизам и дава гаранција дека може да се смета и да се работи со неа.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Гогушевски, М. (1980): Планирање на организацијата на стопанинскаја со деградираните шуми во СРМ. Дојран.
2. Каровски, В. (1977): Досегашно стопанисување на шумите од бел и црни бор во ООЗТ Шумско стопанство „Бор“ Кавадарци. Шумарски преглед 1—2, Скопје,
3. Мирчевски, С. (1977): Индиректна реконструкција на деградираните шуми под даб — горун. Шумарски преглед 1—2, Скопје.
4. Мирчевски, С. (1983): Природна обнова и развој на буковите и буковоеловите шуми во зависност од начинот на стопанисувањето. Шумарски преглед 3—4, Скопје.

5. Поповски, П. (1971): Резултати досадашњих радова на биолошким реконструкцијама изданачких шума у Кажанима код Битоља, Југословенски пољопривредни центар, Београд.

6. Тавчар, А. (1946): Биометрика у пољопривреди, Загре.

### ZUSAMENFASSUNG

## EINNFÜHRUNG AN HOHBUCHEN NIEDEREICHEN UND DEGRADIEREN BESTAND IN TIKVEŠINEN REGION

Vuko Karovski

Einführungen an Hohbuches, niedereiche und Degradiereb Bestande in Tikvešinen Region ist von 1961 Jare.

Von Aufgaben an Wirtschaftsplan, meisten arbeitet mit Wiskiefer, Schwarckiefer und Tame wie autochtone Sorte un Douglasie wie egsotische (fremde) Sorte.

Unsere erforsche zeigen, Douglasie an neue Mitte und geschilderten Standerte Faktore gibt beste Resultate.

Durchsschnittaärlicher Nöhenuzwachs an Doudlasie ist 0,72 m, Weiskiefer — 0,54 m und Schwarckiefer — 0,48 m.